

Млекарницата "Сведмилк", која како голема шведска инвестиција беше отворена пред две години, на фармерите им должи повеќе од 3 милиони евра.

Фармерите велат дека од новите газди ќе бараат парите наеднаш и целосно да им бидат исплатени, а во спротивно повторно ќе ги активираат протестите. Тие нагласуваат дека сите рокови се нарушени, и дека повеќе нема место и простор за разговор околу рокови. Нивниот став е дека целиот долг треба да биде исплатен наеднаш. Доколку ова не се реализира до 20 февруари фармерите ќе ги

актуелизираат протестите.



Пишува:
Александар КЕЛТАНОСКИ

**"СВЕДМИЛК" НА ФАРМЕРИТЕ
ИМ ДОЛЖИ ПОВЕЌЕ ОД
3,5 МИЛИОНИ ЕВРА**



**НИКОЈ НЕМА ПРАВО ДА ИМ
ТОА ШТО ИМ СЛЕДУВА**

говараа со банките на кои млекарницата им должи за репрограмирање на обврските. Сите кои имале директна инволвираност во случајот треба да се согласат и да најдат решение за излез од оваа ситуација. Настојваме да помогнеме во наоѓањето инвеститор кој ќе ја извлече млекарницата за во иднина да опстои и да им се платат

долговите на фармерите. Ја следиме ситуацијата и се надеваме дека инвеститорите и банките кои ја кредитирале млекарницата ќе најдат заедничко решение. Тоа ќе овозможи инвеститорот


Откако млекопроизводителите влегоа во фабриката "Сведмилк", а дел од нив и ги блокираа патиштата барајќи да им бидат исплатени парите за млекото кое го предале во последните 5-6 месеци, неофицијално, се прошири веста дека финансираат преговорите за продажба на млекарницата. Американско-израелскиот фонд "Feniks Energi Grup" е заинтересиран за преземање на фабриката.

"Сведмилк" им должи повеќе од 3,5 милиони евра на околу 3.000 фармери. Не можејќи да им ги исплати парите, млекарницата побара нов инвеститор. Потврдуваат дека купувачот е финансиски силен партнер и е подготвен да ги регулира обврските кон фармерите, финансиските институции и другите добавувачи.

Во меѓувреме, фармерите кои најавија продолжување на протестите ги ставија во мирување очекувајќи фабриката да биде продадена за да им бидат исплатени нивните 3,5 милиони евра.

Пред обелоденувањето на продажбата на "Сведмилк" и од страна на Владата постоеше интерес за продажба на млекарницата за да се изнајде формула првенствено за исплата на сточарите.

"Потенцијалните инвеститори раз-



Според најавите американско-израелскиот фонд "Feniks Energi Grup" е новиот газда на млекарницата "Сведмилк".

"Feniks Energi Grup" е компанија која работи со шеќер, млеко во прав, брашно, меѓутоа вклучена е и во нафтената индустрија. Прв човек на Фондот е Мајк Баум.

Познато е дека Фондот како компанија соработува со нашава држава, добро ги познава состојбите во земјава. Битно е дека Американско-израелскиот фонд ќе се залага да им помогне на фармерите со добра технологија и со соодветна опрема за да можат да го зголемат извозот.

ФАРМЕРИТЕ БАРААТ ЦЕЛИОТ ДОЛГ ДА ИМ БИДЕ ИСПЛАТЕН ВЕДНАШ



ГО СКРАТУВА НА МЛЕКАРИТЕ

да ги насочи другите средства кон фармерите, зашто тоа е еден од условите млекарницата да продолжи со работа", вели вицепремиерот Зоран Ставрски.

Поради неорганизираноста на македонскиот пазар на млеко, дневно секој млекопроизводител и дел од млекарниците трпат големи загуби. Откупната цена на млекото во Македонија варира, па така во еден момент падна на 10 денари. Според експертите, проблемот со "Сведмилк" е одраз на општата состојба со пазарот на млеко во Македонија.

Владата претходно беше во преговори со неколку странски фирми кои би сакале да инвестираат во "Сведмилк".

"Никој нема право да им го скратува на земјоделците тоа што им следува. Владата ќе застане на страна на земјоделците за да им помогне да го остварат правото во должничко-довери-

телските односи регулирани со закон", нагласи Ацо Спасеноски, министер за земјоделство, објаснувајќи дека никој не смее да склучува договори ако се штетни за земјоделците.

Фармерите, пак, велат дека од новите газди ќе бараат парите наеднаш и целосно да им бидат исплатени, а во спротивно повторно ќе ги активираат протестите. Тие нагласуваат дека сите рокови се нарушени, и дека повеќе нема место и простор за разговор

околу рокови. Нивниот став е дека целиот долг треба наеднаш да биде исплатен. Доколку ова не се реализира до 20 февруари, фармерите ќе ги актуелизираат протестите.

Исто така, претходно директорот на млекарницата, Роџер Оскарсон, ги потврди информациите дека млекарницата има долгови и најави докапи-

тализација на фирмата или нејзина целосна продажба.

"Со влегување на свежи пари во фирмата прво ќе се исплатат фарме-

Пред две години шведската млекарница "Сведмилк" беше најавувана како голем проект, а беше и конкуренција на монополот на Битолската млекарница.

Меѓутоа, отворањето на "Сведмилк" создаде нова млечна криза. На пазарот се јави дефицит од млеко. Поради тоа цените на производот за само шест месеци откако се отвори "Сведмилк" се зголемија за речиси 80 отсто.

рите. Парите од млекото кое сега се продава одат за плаќање кредити. Точно е дека имаме долгови, но тие не се многу големи. Доколку фабриката се продаде, нејзината цена би била од 8 до 10 милиони евра", вети Оскарсон.

Тој демантираше дека млекарницата е банкротизирана и додаде дека тоа не е во ничиј интерес.



КРАТИА

СИТЕ ВИДОВИ КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ

ТОНЕРИ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ТОНЕРИ

075/ 408-687